

Секој на своја страна

(Паскал Гилевски)

Изложбата што е отворена во салонот на Музејот за современа уметност на Скопје на улицата „Гуро Салај“ прикажува шест млади скулптори, кои неодамна ги завршија своите ликовни студии и веднаш се вклопија во тековите на нашата уметничка активност, а двајца-тројца од нив веќе се покажаа како изразити таленти и носители на нови ликовни проблеми и на сопствен уметнички свет, барајќи непосредна врска помеѓу чините сфаќања и помеѓу нашата традиција (во смисла на национален дух што се пренесува од колено на колено, од епоха во епоха, и тоа во сите можни духовни и материјални области и форми). Во тоа барање на сопствен уметнички свет, што значи оригинален израз, стил и техника, и во тоа тематско и материјалистичко навраќање кон национални елементи, секој од нив се стреми на своја страна, а само понекогаш нивните врвици се допираат, за потоа веднаш пак да се одделат и да го продолжат своето движење кон една непозната известност. Кај нив ништо не е сосем дефинисано, секогаш останува нешто отворено, нешто што ги држи постојано во напрегнат творечки став, иако секој нивен потег, секој низен допир и секој нивен удар и зарез е извршен за да дефинира една мисла, едно чувство или една предметна состојба. Затоа не е чудно ако некој од нив денеска го гледаме во подруга форма отколку што беше вчера, или ако утре не го познаеме. Важно е дека во дадениот момент скоро сите нивни остварувања оставаат впечаток на конкретизирана матерija, која различува асоцијира, сугерира, привлекува или одбива. Зашто се што се наоѓа тука нема само цел да привлече, да се допадне, туку и да одбие, да загрижи, па и да разочара.

ДРАГАН ПОПОСКИ – ДАДА со своја самостојна изложба ни се претстави уште пред две години и ги узори нашите симпатии не само со специфичниот начин на моделирање, што се одликуваше првенствено со рафинираност и занималност, туку и со својата тематска преокупација, која се простираше сè до епонџата на самуиловото царство, давајќи ја епскиот елемент на својата романтичарска визија. Македонската трагедија Попоски ја поврза со една легенда од грчката митологија – со летот на Икар. Со тие фигури во падање, веројатно, како што се гледа од оваа изложба, запрши и неговото фигуративно обли-

то на асоцијативните, геометричките и апстрактните елементи, со преодната пластика која е наречена „Метаморфоза“. Во својата пластична метаморфоза Попоски задржува повеќе карактеристики од минатата фигуративна фаза, а тие се однесуваат исклучиво за уметничката постапка, меѓутоа, се гледа уште поголем напредок во процесување на материјалот со кој се служи, што во некои негови вертикални композиции завршува во чиста ритмична апстракција, која е можеби само понекогаш нарушена со непотребни детали-зирања.

СТЕФАН МАНЕВСКИ исто така скршина од фигуративните концепции на скулптурата, што имавме можност да го видиме пред две години со еден интересен „архаичен реализам“. Во сегашната фаза тој се изразува исклучиво на симболичен начин: со помош на шфајс-апарат тој составува икономии посредувајќи разни неупотребливи машини и им дава окружност облик, со што ја изразува комплетноста, затвореноста на времетраењето. И како овој млад скулптор се забележува претерно детализирање, а понекогаш, и покрај неговиот емотивен пристап кон остварувањето на идејата, предизвикува морници 'рјосаната фактура на неговите скулптури.

БОРИС НИКОЛОВСКИ е можеби најмногу хетероген од сите што се застапени на оваа изложба. И тоа не само во материјалот, туку и во тематиката на изведувачето. Вниманието на гледачот особено го привлекува неговата „Глава“ (во дрво), во која покажува особени спички на оној што ги истражува по повод правата самостојна изложба на Драган Попоски – Дала. Иако различна по концепција, и неговата глава во мермер е интересно замислена, па според

тоа можеме да заклучиме дека овој скулптор најголем успех ќе има во портретната скулптура.

ТОМИСЛАВ АНДРЕЕВСКИ ни се претставува со следниве експонати: „Слобода“, „Торзо III“, „Воин“ и „Глава V.“, сите се изведенни во бакар, освен него-виот „Воин“. Се гледа дека овој млад скулптор има смисла да им даде личен белег на мотиви какви што се торзото или актот, покажува не само интересирање, туку и разбирање за анатомските решенија на своите скулптури, но секогаш нешто останува недовршено, недоискажано, или технички недоследно спроведено. Така што неговите тела не се во творечката смисла на зборот слободни, туку творечки се измачени. Меѓутоа, важно е да се одбележи за овој скулптор, дека иконографија не послујувал да ја вулгаризира својата скулптура, напротив, ја облагородува со извесен антички дух.

НАСО БЕКАРОВСКИ покажува интересно и интересно за известна деформација на човечкото тело (што е вкупност главна карактеристика за Ликовната академија во Белград), но тој покажува солидно знаение на скулптурскиот занает, што за жал, на оваа изложба, не го реализира во поголем обем. Интересно е компонирана скулптурата „Скопје 63“, но остана впечаток на недовршен труд.

БАСИЛ ВАСИЛЕВ, сличен на Бекаровски, ги пренебрегнува студиските квалитети и се влупува во една необична авантура: пројавува љубопитност за приската пластика, што ја имаат итивните облици, чиј извори ги наоѓа во африкански експоатирано и Пикасо.